

**СОГЛАСНОСТ ЗА СТАВАЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА НА ПЛАТА**

Јас, долупотпишаниот _____, во работен однос кај работодавачот _____ заради наплата на кредитот што ми е одобрен од Универзална инвестициона банка АД Скопје, по Договор за одобрување на револвинг денарски кредит кој се користи со кредитна картичка бр. _____ од _____ година, ја давам следната

СОГЛАСНОСТ

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот, согласен сум да се стави административна забрана, заради наплата на побарувањето по гореспоменатиот договор, во износ од _____ денари, така што од секоја исплата на платата да ми се запира месечно по _____ денари.

2. Средствата што ќе се запираат на мојата плата, работодавачот е овластен да ги уплатува на трансакциска сметка која се води во Универзална инвестициона Банка АД Скопје, број _____, истиот ден, а најкасно наредниот ден од денот на исплатата на платата, до конечно измирување на обврската по кредитот.

3. Согласен сум, административната забрана врз мојата плата, доколку се вработам кај друг работодавачот, сегашниот работодавачот да ја достави на новиот работодавачот заедно со документација за кредитот и извештај за достасаните и неплатени износи, и за тоа да ја извести банката.

4. Исто така сум согласен административната забрана да нема влијание врз спроведувањето на извршувањето врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно губење на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.

РАБОТНИК

Назив и штембил на друштвото

или друго правно лице

Бр. _____
_____/_____/_____ година

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА НА ПЛАТА

Правното лице _____ од _____ на ул. _____ бр. _____, тел. _____ потврдува дека ја има во предвид согласноста на својот работник _____ и врз основа на истата воведува административна забрана на плата (во согласност со член 135 од Законот за извршување) за враќање на денарски кредит број _____ од _____ год. во износ од _____ денари, зголемен со камата, како и износ на евентуалните трошоци, (помалку платени камати, казнена камата, договорни казни, опомени, и друго) кои ќе настанат заради нередовно отплатување на кредитот или принудно извршување, врз основа на доставена пресметка-известување од БАНКАТА.

На работникот редовно ќе му се задржува износ во висина _____ денари, согласно планот за измирување и ќе се уплатува на сметката за плаќање на кредитокорисникот во Универзална Инвестициона Банка АД Скопје број _____, секој месец најдоцна до _____ во месецот, почнувајќи од _____.

За можниот евентуален престанок на работниот однос, за засновање на правен однос со друго лице или одење во пензија на работникот, се обврзуваме во рок од 8 дена по настанатата промена да ја известиме Универзална Инвестициона Банка АД Скопје и се обврзуваме да ја пренесеме административната забрана на новиот работодавач заедно со документацијата за кредитот и извештајот за платните износи.

Во моментот на ставање на оваа административна забрана потврдуваме дека на платата на нашиот работник има/нема друга административна забрана, ниту пак е во тек постапка за ставање на истата, нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно губење на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Се обврзуваме дека административната забрана нема да ја избришеме од нашата евиденција се додека Универзална Инвестициона Банка АД Скопје не не извести дека целиот долг заедно со каматата и други трошоци се во целост подмирени.

Управител

(печат)

Одговорен сметководител

име и презиме своерачен потпис

Место _____

име и презиме

своерачен потпис

Дата ____/____/____